



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 27 јули 1945
БЕОГРАД
БРОЈ 53

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова №г. 20. — Телефоните: 20-426 и 20-427.

478.

На основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно престапително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА КОВАНЕ СИТНИ ПАРИ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Министерот за финансии на сојузната влада се овластује да искова ситни пари од цинк од 5, 2, 1 и 0,50 динари ДФЈ во вкупен износ од 500 милиони динари.

Член 2

Ситните пари ќе имат следна тежина и димензији:

од 5 динари	6 грама	а во пречникот	26,50 мм
" 2 "	" 4 "	" " "	" 22 "
" 1 "	" 3 "	" " "	" 20 "
" 0,50 "	" 2 "	" " "	" 18 "

Легураа на парите ќе биде од цинк со минимум чистокја од 97,5 а другите содржајни легури ќе ги определи Министерот за финансии на Демократска федеративна Југославија во споразумение со Народната банка.

Допуштено е отстапуење во поглед на тежината при сите четири сорти на ситните пари 5% (пет од сто).

Член 3

Ситните пари на Демократска федеративна Југославија ќе имат оваја форма:

а) од лице: во средина грбот на Демократска федеративна Југославија, над грбот натпис „Југославија“ со кјрилица, а под грбот во венцот девет петокраки звездички;

б) од налицје: во средина 5, 2, и 1, а под бројот натпис „динари“ и 50, а под тој натпис „пари“, се со латиница, а во венцот околу петнаесет петокраки звездички. Под ознаката „динари“ односно „пари“ стоји „1945“;

в) на ивицата парите ќе имат низки точкици а по ободот рецки.

Член 4

Ситните пари од 5, 2, 1 и 0,50 динари се должни да ги примат сите државни (сојузни, земски и на нив подручни) благајни како и благајните на паричните заведениа и това:

во парчинја од 5 динари	до 3.000.— динари
" " " 2 "	" 2.000.— "
" " " 1 "	" 1.500.— "
" " " 0,50 "	" 1.000.— "

и частните лица и това:

во парчинја од 5 динари	до 500.— динари
" " " 2 "	" 200.— "
" " " 1 "	" 100.— "
" " " 0,50 "	" 50.— "

за една уплата.

Член 5

1) Ситните пари за сметка на Министерството за финансии на Демократската федеративна Југославија ќе ги искова Народната банка.

2) Трошковиите за ковање ситните пари ќе ги исплатује Министерството за финансии на сојузната влада на Народната банка од печалбата од ковањето на овија пари.

3) Чистата печалба од кованите пари ќе се унесе во државната каса како ванреден приход и ќе се употреби првенствено за покријке ванредните државни потреби.

Член 6

Се овластује Министерот за финансии на сојузната влада да во споразумуење со Народната банка пропише Правилник за организованае контролата при изработуенјето ситните пари и приманјето парите од страна на државата.

Член 7

Министерот за финансии на сојузната влада ќе утврди ден за пуштанје во течение на секоја сорта ново искованите пари и това ќе објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

Член 8

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

23 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

479.

По предложение на Министерскиот совет, а на основание на членот 4 на Решението на второто заседание на Антифашисткото векје за народното ослободуење на Југославија за врховното законодателно и извршно престапително тело на Југославија за време народно-ослободителната војна, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОД ТЕЧЕНИЕ МЕТАЛНИТЕ ОКУПАЦИСКИ ПАРИ

Член 1

Металните пари, издадени од страна на окупациските власти, а који сега се навојат во теченије

во Демократска федеративна Југославија, се повлекују од течение.

Член 2

Повлекуењето на металните пари ќе се изврши по курсот који на односното валутно подручје е определен со Законот за курсевите за повлекуење окупациските новчаници.

Министерот за финансии на сојузната влада ќе определи со решение во кој срок и на кој начин ќе се изврши повлекуењето на поедините сорти на металните окупациски пари. Овој срок не може да биде по долг од шест месеци од денот на влегуење во сила на овој Закон.

По истекуењето на рокот за повлекуење поедините сорти на металните окупациски пари овија престануваат да бидат законско средство за плаќање.

Член 3

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

23 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

480.

По предложение на Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија, а на основание на членот 4 на Решението за Врховното законодавство извршно народно претставително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНАТА ПОЛЈОДЕЛСКА МАКЈИНСКА СЛУЖБА

Член 1

На територијата на Демократска федеративна Југославија се организира, според прописите на овој Закон, полјоделска макјинска служба под руководством и надгледуењето на сојузното и земските министерства за полјоделие.

Член 2

Полјоделската макјинска служба ги врши следните задачи:

1) изработује планови и напатствија за вршење полјоделската макјинска служба и организира полјоделски макјински станици;

2) приспособа веќе постојекји државни полјопривредни макјини и набавује нови;

3) изработује планови и издава напатствија за рационална употреба на полјоделските макјини во частната сопственост;

4) врши оправане на полјоделските макјини, набавује гориво, материјал и резервни делови за нивно поправање;

5) обавује полјоделски работи со помоќ на полјоделските макјини каде ќе се укаже потреба; и

6) се грижи за образување стручниот кадар за полјоделската макјинска служба.

Член 3

За извршуење задачите означени во членот 2 се грижат сојузното Министерство за полјоделие и земските министерства за полјоделие.

Член 4

Задачите на сојузното Министерство за полјоделие во полјоделската макјинска служба се:

1) да помогне организацијата на земската и покрајинските управи на полјоделските макјински станици со стручни напатствија, стручни работна снага и со материјални средства;

2) да се грижи за снабдуење макјинските станици со нови макјини, гориво, материјал и резервни делови за поправање макјините;

3) да се грижи за стручно образување кадровите за макјинските станици, со образување стручни школа и издавање напатствија за одржување стручни курсеви;

4) да се грижи за потребната еднообразност во техничката и сметна организација на макјинските станици;

5) да работи на типизирањето и реонирањето на полјоделските макјини; и

6) да организира меѓусобна помоќ по меѓупоедините земји во полјопривредните макјини и стручната работна снага. Диспозициите на сојузното Министерство за полјоделие по оваа се задолжителни.

Член 5

При земските министерства за полјоделие се образуват управи на полјоделските макјински служби со задачи:

1) да се грижат за организација на полјоделските макјински станици на теренот;

2) да дават напатствија за работа на станиците, да управуваат и да вршат надгледуење над нив;

3) да се грижат за снабдуење станиците со потребни макјини, резервни делови и погонски материјал;

4) да организират работилници за поправање макјините; и

5) да се грижат за образување на потребен број тракторски возачи и механичари.

При Главниот народно ослободителен одбор на Војводина се образува покрајинска управа за полјоделските макјински станици со истите задачи.

Член 6

Напатствијата за еднообразна техничка и сметна служба на макјинските станици, за организација курсеви и школи за стручни кадар на макјинските станици, за распределба и контрола на потрошуењето на гориво и мазиво, материјал и резервни делови, издава сојузното Министерство за полјоделие.

Член 7

За непосредно извршуење задачите на полјоделската макјинска служба се образуват во околиите или одредените реони полјоделски макјински станици који имат следни задачи:

1) да максимално исползуват своите полјоделски макјини;

2) да организират работилница за оправане полјоделски макјини, справи и алати;

3) да се грижат за стручно и просветно подигнуење на својот персонал;

4) да водат точна евиденција за сите поголеми полјоделски макјини на својето подручје и според потребите да ги распоредуваат по својето подручје или да им определуваат производителни задачи и норми со правото на контрола; и

5) да се грижат за благовремено потребување, набавување и сместување потребни количини гориво, мазиво, материјали и резервни делови за оправане макјини и справи.

Член 8

Полјоделските макјински станици се државни стопански претпријатија и работат по принципот на комерцијално водение на работите.

Член 9

Околисните (рејонски) пољоделски мајински станици се издржујат од својите приходи. Приходите треба да ги покривајат расходите и да дават вишок који ќе се употреби за понатакашна изградба на пољоделските мајински станици.

Главни приходи на пољоделски мајински станици се:

1) наплатување за употреба пољоделските мајини или стручната работна снага на станицата; и

2) наплатување за оправање часните пољоделски мајини.

Член 10

Сојузниот Министер за пољоделство во споразумување со сојузниот Министер за финансии ќе пропише за финансиското работење на сите управи за пољоделските мајински станици посебен правилник за сметководство и сметната контрола.

Член 11

За кредитот потребен за образување и уредување пољоделските мајински станици ќе се погрижи сојузниот Министер за финансии со сојузниот Министер за пољоделство, који кредитот ќе го поделат на земските и покраинските управи.

Член 12

Сите до сега издадени повелби и прописи за пољоделската и мајинската служба, доколку се во противност со овој Закон, се ставајат ван сила.

Член 13

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

23 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

481.

УРЕДБА

ЗА ДРЖАВНАТА ШТАМПАРНИЦА ВО БЕОГРАД

Член 1

Државната штампарица во Београд е државна, стопанско-просветна институција, која стои под врховното надгледување на Министерот за просвета на Демократска федеративна Југославија, а својето работење го врши по прописите на оваја Уредба.

Член 2

Државната штампарица штампа и изработује штампарски, графички и книговезечки работи за потреби на државните учреденија, институции и предпријатија на Демократска федеративна Југославија.

Покрај това Државната штампарица ги врши оваја работи и за сите федерални единици до колку това ќе биде потребно.

Член 3

Државната штампарица има исклучително право да ги штампа, издава и продава:

а) сите обрасци и формулари, депозитни книги, регистри, деловодни протоколи и сл. на министерствата на сојузната влада и на нивните подручни институции;

б) исправите за странство — пасоши;

в) сите штампани хартији који исклучително се употребујат за службена употреба на министерствата на сојузната влада и нивните подручни институции;

г) сето онова што е предвидено со решението на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 10 февруари 1945 година („Службен лист“ бр. 8).

Член 4

Државната штампарица може да прима и часни поради ако они се наменети за културно-просветни и национални цели.

Член 5

Државната штампарица во Београд како стопанско-просветна институција е ослободена од плаќање на сите државни давачки.

Член 6

Државната штампарица ги врши својите набавувања преку директна погодба а преку својот директор односно од него овластеното лице.

Член 7

Министерот за просвета во согласност со Министерот за финансии ќе употребује еден дел од годишниот чист приход за поарнување условјата на работата и животот на работниците и намештениците на Државната штампарица.

Работите на Државната штампарица ги обавуваат едно оделение и три отсека и това:

I Стручното оделение;

II Секретаријатот;

III Економско-комерцијалниот отсек и

IV Отсекот за сметководството и благајната.

Член 9

На челото на Државната штампарица се навојја директорот који раководи со работите по приписите на оваја Уредба и Правилникот за работење на Државната штампарица.

Член 10

Се овластује Министерот за просвета да пропише Правилник за организацијата и работењето на Државната штампарица во Београд.

Член 11

Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

23 јули 1945 година

Београд

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Потпретседател на Министерскиот совет Милан Грол, с. р.; Потпретседател на Министерскиот совет и Министер за конституантата Едвард Кардељ, с. р.; Министер за надворешни работи, др. Иван Шубашиќ, с. р.; Министер без портфел др. Јосип Смолака, с. р.; Министер за внатрешните работи Влада Зечевиќ, с. р.; Министер за правосудието Фране Фрол, с. р.; Министер за просвета Владислав Рибникар, с. р.; Министер за финансии Сретен Жујовиќ, с. р.; Министер без портфел др. Јурај Шутеј, с. р.; Министер за соопштенија Тодор Вујасиновиќ, с. р.; Министер за индустрија Андрија Хебранг, с. р.; Министер за трговија и снабдување инж. Никола Петровиќ, с. р.; Министер за пољоделство др. Васо Чубриловиќ, с. р.; Министер за шумарство Сулејман Филиповиќ, с. р.; Министер за рударство Бане Андрејев, с. р.; Министер за колонизација Сретен Вукосављевиќ, с. р.; Министер за социјална политика др. Антон Кржишник, с. р.; Министер за народно здравје др. Златан Сремец, с. р.; Министер за пошти, телеграфи и телефони др. Драго Марушиќ, с. р.; Министер за градежи Стеван Зечевиќ, с. р.; Министер за информации Сава Косановиќ, с. р.; Министер за Србија Јаша Продановиќ, с. р.; Министер за Хрватска др. Павле Грегориќ, с. р.; Министер за Словенија Едвард Коцбек, с. р.; Министер за Босна и Херцеговина Родољуб Чолаковиќ, с. р.; Министер за Македонија Емануел Чучков, с. р.; Министер за Црна Гора Милован Ђилас, с. р.

482.

По предложение на Министерот за пољоделие на Демократска федеративна Југославија во врска на Решението К.бр. 758 од 26 април 1945 година („Службен лист“ бр. 23 од 1 мај 1945 година) со које Министерот за индустрија ја преносује на Министерот за пољоделие управата над државните пољоделски имања спечалени со Решението на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија од 21 ноември 1944 година, Стопанскиот совет доносује

УРЕДБА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ДРЖАВНА ПОЉОДЕЛСКА КОМИСИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ПОЉОДЕЛСКИ ИМОТИ

Член 1

Се образува Државна пољоделска комисија за управљање со државните пољоделски имоти, која ја именује Министерот за пољоделие во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет.

Член 2

Задачите на оваја комисија ќе бидат:

а) да го превземе во своји рачи целокупното раководство на пољоделските имоти који по Решението на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија се конфискувани од лицата на германската народност и народните непријатели во целата држава;

б) оваја Комисија ќе раководи и со оној земјиштен фонд који ќе се створи кога ќе влезе во живот Законот за аграрна реформа и колонизација;

в) да предложи на Министерот за пољоделие на сојузната влада који имоти ќе се задржат во цел на образување големи државни пољоделски имоти, који ќе се предадат на управа на федералните единици или ќе се доделат на другите институции, а који ќе се употребат за колонизација;

г) да ја настави работата за изработување каталогската евиденција, да попише жив и мртав инвентар, станови и пољоделски зданија и пољоделски произведенија на споменатите државни имоти. Во духот на Законот за аграрната реформа, а на основание на правилниците издадени од сојузното Министерство за пољоделие Комисијата од овија резервни зданија, жив и мртов инвентар и храна ќе створи фондови: на зданијата, алатите, стоката и семето и ќе ги стави на расположуење на сојузното Министерство за колонизација за потребите на колонизација;

д) Комисијата ќе води грижа да земјата, добијена со Решението на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија и со Законот за аграрната реформа и колонизација, да бидат обработени, да се присобере летијата, да се исполнат договорите за најемот на државното земјиште, да се одржи производството на поедините имоти;

гј) додека се не изврши поделбата на имотите на сојузни и земски и несе одвоји земјата за колонизација, Комисијата ќе управља со сите државни имоти. Но, како поедините имоти, сходно на законското решение со решението на сојузниот Министер за пољоделие, ќе бидат доделујани на сојузното Министерство за пољоделие, на поедините земски министерства за пољоделие или на другите државни институции, државната пољоделска комисија тија имоти ќе ги отстапује на овија институции на који се доделени;

е) Комисијата е должна, сходно на Законот за заштита и управљање со народните имоти, да го присобере од јавните институции и частните лица ситот жив и мртов инвентар и храна од пољоделските имоти развлечен и неовластено земен. Наро-

дните власти се должни за таја работа во сето да им излезујат во сусрет; и

ж) Комисијата ќе ја превземе досегашната организација за управљање со државните пољоделски имоти, ќе исплати работењето на поедините управи и за това ќе поднесе исцрпен извештај на Министерот за пољоделие и на Стопанскиот совет.

Член 3

Поставените задачи Државната пољоделска комисија може да ги извршује или непосредно преку својите органи или по средство на органите од поедините земски министерства за пољоделие и другите народни власти. За това под нејното непосредно надгледуење потпаѓајат сите овија институции и органи на државната власт, који досега управљавале со државните пољоделски имоти. Сојузниот Министер за пољоделие ќе може со своето Решение да пренесе на поедините органи на земските влади или векј постојекјите организации за управа на државните пољоделски имоти, компетенции и права на Државната пољоделска комисија.

Повелбите, решенијата, напатствијата и правилниците се задолжителни за сите државни органи који ракујат со државните пољоделски имоти.

Член 4

Сите потребни финансиски средства Државната пољоделска комисија ќе ги покрива од приходите на државните пољоделски имоти. Она може по потреба да сака кредити на основание на заложуење признаници и резервна храна. Доколку нејзините издатци се повеќавајат со нови задачи на аграрната реформа во духот на Законот за аграрна реформа и колонизација, Министерот за финансии ќе стави потребни кредити за лични издатци.

Член 5

Од државните пољоделски имоти никој не може да зима макар каков имот без претходно одобруење на Државната пољоделска комисија или нејните органи за това овластени. Државните институции се должни да плаќајат за произведенијата који ги зимат од имотите. Исто така се должни да платат и за онаја стока, која досега ја изузеле од државните пољоделски имоти.

Член 6

За работење на Државната пољоделска комисија за сите однесувања се доколку не е издано друго лежење на раководство и на Законот за контролно-сметната комисија.

Член 7

Функцијата на Државната пољоделска комисија престанује кога ќе ги изврши поставените задачи.

Член 8

Се овластује сојузниот Министер за пољоделие да пропишује Правилници, да издава напатствија и повелби за извршуење оваја Уредба во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет.

Бр. 627

23 јули 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,

А. Хебранг, с. р.

Министер за пољоделие,

др. В. Чубриловиќ, с. р.

483.

На предложение на Министерот за трговија и снабдување Стопанскиот совет на Југославија доносује

УРЕДБА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ДРЖАВНО ОТПРЕМНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Се образува Државно отпремно претпријатије на Демократска федеративна Југославија со седиштето во Београд, за работите на испраќање стоката по сувоземни, водени и воздушни пат.

Член 2

Државното отпремно претпријатије може да има своји филијали во поголемите стопански центри во земјата и во странство. Претпријатието може да образува и своји пословници во земјата и во странство.

Член 3

Покрај работите за испраќањето стоката, претпријатието може да организира и да води други работи кои се во врска со неговите задачи.

Член 4

Државното отпремно претпријатије на Демократска федеративна Југославија по потреба а во цел на уредно обавување за испраќање стоката внатре во земјата, може да склопује споразумуења со транспортните и отпремните претпријатија на јавен или частен карактер.

Член 5

Основната главница на претпријатието изнесује 15,000.000.— динари во готови пари, која сума Министерот за финансии ќе ја стави на располагање на претпријатието.

Покрај това Министерот за трговија и снабдување ќе стави на претпријатието на располагање потребен инвентар за обавување неговите работи.

За увеличување основниот капитал и за отварање потребни кредити ќе решава Министерот за трговија и снабдување споразумно со Министерот за финансии.

Член 6

Со претпријатието управјава Управни одбор који го сочинујат Управникот и најмалку два а најповеќе четири члена. Управникот и членовите на Управниот одбор ги назначује и сменује Министерот за трговија и снабдување.

Член 7

Со чистата печалба на претпријатието ќе располага Министерот за трговија и снабдување споразумно со Министерот за финансии.

Член 8

Претпријатието стоји под надгледување на Министерот за трговија и снабдување који ќе решава за неговото престанување.

Одредбите на Уредбата за државното сметководство нема да се применујат на оваа претпријатије.

Член 9

Министерот за трговија и снабдување ќе пропише со посебен Правилник поблиски одредби за работата и организацијата на претпријатието.

Член 10

Оваја Уредба влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

24 јули 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,

А. Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдување
инж. Никола Петровић, с. р.

484.

По предложение на Министерот за соопштениа Стопанскиот совет на Демократска федеративна Југославија доносује

УРЕДБА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ДРЖАВНО АВТОМОБИЛСКО СООПШТИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Се образува Државно автомобилско соопштително претпријатије на Демократска федеративна Југославија (ДАСП) со седиштето во Београд. Овова претпријатије ќе управјава и врши јавни моторни соопштенија од општо значење за целата земја.

Член 2

Пораните овластуења и концесији за вршење работите од членот 1 на оваја Уредба се ставујат под надгледување на оваа претпријатије. За престанување на овија овластуења и концесији ќе решава Министерот за соопштенија по предложение на Управата на претпријатието.

Член 3

Покрај работите побројани во членот 1 на оваја Уредба, претпријатието може да организира и да води други работи кои се во врска со одржувањето и експлоатацијата на друмското моторно соопштение.

Член 4

Основната главница на претпријатието изнесује 15,000.000.— динари во готови пари, која сума Министерот за финансии ќе ја стави на располагање на претпријатието.

Покрај това Министерот за трговија и снабдување ќе ги стави на претпријатието на располагање сите автомобили, како и материјал и алат који довогја преку УНРРА. Исто така може да се стават на претпријатието на располагање моторни возила, како и материјал и алат потребен за одржување и експлоатација на возилата који на нашата држава ќе бидат испорачани за сметка на репарацијата.

За увеличување основниот капитал и отварање потребни кредити ќе решава Министерот за соопштенија споразумно со Министерот за финансии.

Член 5

Со претпријатието управјава Управни одбор који го сочинујат Управникот и најмалку два а најповеќе четири члена. Управникот и членовите на Управниот одбор ги назначује и сменује Министерот за соопштенија.

Член 6

Министерот за соопштение споразумно со Министерот за финансии ќе располага со чистата печалба на претпријатието.

Член 7

Претпријатието стоји под надгледување на Министерот за соопштенија, који ќе решава за неговото престанување. Одредбите на Уредбата за државното сметководство нема да се применујат на оваа претпријатије.

Член 8

Министерот за соопштенија ќе пропише со посебен Правилник одредби за работата и организацијата на претпријатието.

Член 9

Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

21 јули 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,

А. Хебранг, с. р.

Министер за соопштениа,
Тод. Вујасиновић, с. р.

485.

На основание на членот 8 на Уредбата за обрадување Државното транспортно и отпремно предпријатије на Демократска федеративна Југославија од 12 мај 1945 година („Службен лист“ број 33 од 18 мај 1945 година) Стопанскиот совет, на предложение на Министерот за трговија и снабдување, доносује

УРЕДБА**ЗА УКИНУЕЊЕ ДРЖАВНОТО ТРАНСПОРТНО И ОТПРЕМНО ПРЕДПРИЈАТИЈЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА****Член 1**

Се укинује Државното транспортно и отпремно предпријатије на Демократска федеративна Југославија и неговото работење се преносује на:

1) Државното автомобилско соопштително предпријатије на Демократска федеративна Југославија (ДАСП); и

2) Државното отпремно предпријатије на Демократска федеративна Југославија.

Член 2

Ликвидацијата на Државното транспортно и отпремно предпријатије на Демократска федеративна Југославија, како и начинот на разграничувањето на работите, ќе ги утврди споразумно Министерот за трговија и снабдување и Министерот за соопштенија.

Член 3

Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави во „Службени лист на Демократска федеративна Југославија“.

24 јули 1945 година

Београд

Претседател на Сопанаскиот совет,
А. Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

486.

Стопанскиот совет на предложението на Министерот за пољоделие и Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада доносује

УРЕДБА**ЗА ГОЈЕЊЕ, ПРОМЕТ И ЦЕНИ НА СВИЊИТЕ****Член 1**

Сојузното Министерство за пољоделие во споразумување со сојузното Министерство за трговија и снабдување и односните министерства на земската влада ќе организује и спроведе во свинскогоскиот краев на државата гојење свињи. Гојењето на свињите има да се спроведе на државниот и стопанскиот сектор.

Член 2

На државниот сектор гојењето ќе се организује преку управата на пољоделските имоти. Сите државни пољоделски имоти ќе стават за гојење оној број свињи, који, по еден план и расположивите количина на свињите и храната, ќе го одреди сојузното Министерство за пољоделие.

Член 3

Гојење на свињите на стопанскиот сектор ќе се спроведује кај пољоделските предпријатија и кај по големи гојители. Овоа гојење ќе организује и спроведује споразумно министерството за пољоделие и министерството за трговија и снабдување на земската влада кај пољоделските производители на база за задолжително гојење, а кај по големите гојители преку

слободното уговорување, по одредбите на оваја Уредба.

Член 4

Сите пољоделници со сопственост по голем од 5 кј. обработена земја во краевите на Србија, Војводина и Хрватска, реоните на производството на царевка и свињи, се должни во течение на економската 1945/46 година (од 1 август 1945 до 1 јули 1946 година) да предатат по цените определени во Уредбата соодветен број угојени свињи, најмала тежина 120 кг. по комад со најмалку 25% маснотија. Земската влада и Главниот народноослободителен одбор на Војводина ќе определат со својите решенија на који краев на нивната територија това се односује, како и скалата, која ќе се применује во одношението на големината на сопственосто, но со това да истата не може да биде по мала од доле означените:

пољоделниците со испод 5 кј. обработена површина не се должни да гојат свињи по оваја Уредба, но ако сакајат да ги исползуват повластиците на оваја Уредба можат и они това да го работат;

пољоделниците со 5 кј. должни се да угојат најмалце 1 свиња;

пољоделниците со 10 до 20 кј. должни се да угојат најмалку 2 свињи;

пољоделниците со 20 до 30 кј. должни се да угојат најмалку 4 свињи;

пољоделниците со 30 до 40 кј. должни се да угојат најмалку 5 свињи;

пољоделниците со преку 40 кј. должни се да угојат по секоја по натака пет јутра уште по една свиња.

Покоделниците гојачи који по одредбата на оваја Уредба ќе гојат свињи, ќе ги уживајат следните повластици:

1) при задолжителното предавање вишокот на царевката ќе иу се остават за гојење свињи и за слободно расположување следните количини на царевката, според тежината, на која се задолжује да угоји свиња: за свињи преку 145 по 700 кг. царевка, за свињи од 130 до 145 кг. по 600 кг. царевка, а за свињи од 120 до 130 кг. 500 кг. царевка.

Според това им се дава првенство да можат по утврдената цена да набават по 50 кг. по секоја свиња оставена за гојење;

2) свињите оставени за гојење, како и царевката потребна за нивното гојење, не можат да бидат ни во кој случај и ни од кого земени во други цели.

Земските министерства за пољоделие, споразумно со земските министерства за трговија и снабдување можат одредбите на оваја Уредба да ги прогнат на реоните на својите федерални единици.

Член 5

Со угојивачите на големо ќе направи предпријатијето које за това ќе го овласти земското министерство за трговија и снабдување, односно Оделението за трговија и снабдување на Главниот народноослободителен одбор на Војводина, договор за гојење, во који ќе бидат утврдени условијата и задолженијата на гојителот.

Со договорот гојителите ќе се задолжат да определениот број на свињите ќе угојат на определена тежина и така угојените свињи ќе ги предадат според диспозицијата која ќе ја добијат од Управата за снабдување на Министерството за трговија и снабдување по определените цени.

Од страна на државата на гојителите ќе им се гарантујат следните повластици:

1) да свињите оставени за гојење, како и царевката потребна за нивното гојење, не ќе можат да бидат ни во кој случај и ни од кого земени во други цели.

2) да од угојените свињи ќе им биде оставено на слободно расположување 4% од свињата;

3) да ке им се осигури можност за набавуење царевка потребна за гојење свињи по утврдената цена и дозволује набавујачка за нужни мршави свињи. Количината на царевката нужна за гојење ке се определује според това на која тежина се задолжује гојителот да ке угоји свињи, и това: за свињи преку 145 кг. по 600 кг. царевка, за свињи од 130 до 145 кг. по 500 кг. царевка, за свињи од 115 до 130 кг. по 400 кг. царевка и за свињи од 90 до 115 кг. по 300 кг. царевка.

Според това на сите гојителите ке им се даде првенство да можат по утврдената цена да набават по 50 кг. трици по секоја свиња оставена за гојење;

4) за гојителите који гојат преку 50 свињи да ке им се осигури кај државните или часните парични институции нужен банковни кредит од 2.000.— динари по секоја свиња оставена за гојење или во соодветна противвредност царевка во натура, која сума ке биде должен да ја врати при предавањето угојените свињи.

Член 6

Продавачна цена на свињите франко гојителот утврдена е на 16.— динари по 1 кг. жива мера.

За свињи угојени по одредбите на оваја Уредба според напред утврдената цена ке им се исплатује во вид на премија според тежината и степенот на угојените свињи уште и това:

за свињи I класа тешки преку 145 кг. по 7 Дин. по кг. жива мера;

за свињи II класа од 130 кг. до 145 кг. по 6 Дин. по кг. жива мера;

за свињи III класа од 115 кг. до 130 кг. по 5 Дин. по кг. жива мера; и

за свињи IV класа од 90 кг. до 115 кг. по 4 Дин. по кг. жива мера.

Овија цени се подразумујат за угојени свињи.

Определени цени како и премијата должен е купецот да ги исплати веднага по превземањето свињите.

Член 7

Купујачка на мршавите свињи се дозволује:

а) на гојителите, који гојат свињи на основание на одредбите на оваја Уредба, и това за оној број свињи, који се задолжителни да ги остават за гојење, што ке докажат со потврдата на институцијата, со која склопујат уговор за гојење (за големи гојители) или удостоверение на Месниот народен одбор за гојители производители;

б) на онија, који ке гојат свињи за својите домаќинства што имајат да докажат со потврдата на Месниот народен одбор;

в) на онија, који набавујат свињи за приплодни цели, што ке докажат со потврдата на Месниот народен одбор;

г) секоје прекупуење (препродавање) на мршавите свињи се забранује;

д) се забранује колење свињи испод 60 кг. било за домашни нужди или за продавање; и

ж) клање на угојените свињи, било за домашни нужди или за продавање, дозволено е само со одобрење на Месниот народен одбор.

Член 8

Се овластује Министерот за пољоделие и Министерот за трговија и снабдуење на сојузната влада, да секој во рамката на својата надлежност врши надзор над извршуењето на оваја Уредба, како и да по това издават повелби и напатствија.

Член 9

Прекршуења одредбите на оваја Уредба ке се казнат по Законот за сузбијање недопуштената шпекулација и стопанската саботажа.

Член 10

Оваја Уредба влегује во сила кога ке се објави во »Службениот лист на Демократска федеративна Југославија«.

Бр. 630

24 јули 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,

А. Хебранг, с. р.

Министер за пољоделие,

др. В. Чубриловић, с. р.

Министер за трговија и снабдуење,

инж. Никола Петровић, с. р.

487.

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ГЛАВНАТА ПОЉОДЕЛСКА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНА

На основание на Уредбата на Стопанскиот совет за образување и организација на Државната пољоделска комисија во смисал на чл. 3 на таја Уредба

решавам:

да се образује Главна пољоделска комисија за Војводина со седиште во Нови Сад.

Задачата на Главната пољоделска комисија за Војводина ке биде да во границите на овластуењето на Стопанскиот совет води во Војводина сите работи који се поверени на Државната пољоделска комисија.

1) Овластуења, решенија и задачи на Комисијата за сетва на Војводина се преносуат на Главната пољоделска комисија, во колку се односујат на обработување, одржување и управување на конфискованите пољоделски имоти по Решението на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија од 21 ноември 1944 година, со решенијата на сојузната влада и судските пресуди.

2) Најважна задача на Главната пољоделска комисија ке биде да превземе целокупното раководство над земјата, која е по Решението на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија конфискувана од лицата на германска народност и народните непријатели во Војводина, и да ги извршује задачите обванати со заедничкото Решение на сојузните Министерства за пољоделие и индустрија К. бр. 758 од 26 април 1945 година, како и со онаја земја која се ставује под управа на Главната пољоделска комисија од било који разложениа.

3) Одвојено хитни и важни задачи на Главната пољоделска комисија во Војводина се:

а) да преку управата на пољоделските имоти (месните, реонските) и пољоделските комисији при народните одбори или на начин који ке го најде за најпогоден, управува со движимиот и недвижимиот пољоделски имот: со земјата, селските станбени здания, пољоделските објекти, летината, стоката, храната, семето, покукјината наведени во точ. 2. Во тој цел ке се вршат припреми и организуват институции и фондови за аграрната реформа и колонизација.

Главната пољоделска комисија за извршување овија задачи може да изврши организација на теренот, који најрано ќе одговори на поставените задачи. Во тој смисал, сите пољоделски комисији и сите управи до сега поставени можат да бидат укинати, сменени и дополнувани;

б) да изврши во најскоро време предавање на големите и останалите пољоделски имоти, који, од земјите добивени со Решението на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија од 21 ноември 1944 година или на друг начин, ќе припаднат на сојузното Министерство за пољоделие и на Главниот народно ослободителен одбор на Војводина, со соодветниот жив и мртов инвентар. Начинот на превземањето ќе се одреди дополнително;

в) да ја доврши катастарската евиденција — попис на живиот и мртов инвентар, станбените и пољоделските зданија и сите пољоделските произведенија на наведените имоти;

г) да превземе сите мерки земјата да се обработује, летината присобере, изврши договор за наем, одржи производството и форсира по определениот план гојење на свињите;

д) да осигури нужни и соодветни средства и приходи од пољоделските имоти за пољоделски мајински станици; и

гј) да формира нови управи на пољоделските имоти од земјиштето, које е под управата на пољоделските комисији на народните одбори постојекјите да ги учврстује.

4) Органите на Главната пољоделска комисија се првенствено:

а) сиот персонал на Комисијата за сетва на Војводина;

б) директно се подредени на Главната пољоделска комисија сите управи на пољоделските имоти, освен оние имоти који за постојано ќе бидат предадени на сојузното Министерство за пољоделие и на Главниот народноослободителен одбор на Војводина; и

в) сите народни одбори, нивните органи и институции должни се да извршуваат повелбите на Главната пољоделска комисија по оваа Решение.

5) Комисијата ја сачињаваат: сите членови на Комисијата за сетва на Војводина, два делегата на сојузното Министерство за пољоделие и два делегата на Главниот народноослободителен одбор. Сојузното Министерство за пољоделие и Главниот народноослободителен одбор ќе именуват веднага својите делегати. На челото на Главната пољоделска комисија стои претседател кого го поставује сојузниот Министер за пољоделие во споразумување со Главниот народноослободителен одбор на Војводина. Членовите на Главната пољоделска комисија ќе ја поделат меѓу себе работата според вака поставените задачи. Секој од нив ќе биде задолжен да врши определена работа.

6) Управникот на имотот го поставује и сменује сојузниот Министер за пољоделие на предложение на Главната пољоделска комисија во Војводина. Останалиот персонал го поставује и сменује Главната пољоделска комисија за Војводина.

7) Главната пољоделска комисија во цел на извршувањето поставените задачи може да образује реонски или други комисији, по това управи, инспектори и ти.

8) Главната пољоделска комисија е орган на Министерството за пољоделие и ќе поднесује секој петнаести ден извештај на Министерот за пољоделие и на претседателството на Главниот народноослободителен одбор на Војводина. Во тија извештаји Главната пољоделска комисија детално ќе обавештава за сите работи, колку е примила, колку е издала, како се развија работите на имотите итн.

9) При извршувањето својите задачи Комисијата ќе биде во најтесна врска со Претседателството на Главниот народноослободителен одбор на Војводина.

10) Повелбите, решенијата, одредбите, напатствијата и правилниците на Главната пољоделска комисија се задолжителни за сите органи, без обзир на који министерства припаѓаат, који раководит со државните пољоделски имоти и со имовината од тија имоти.

11) Покрај редовните извештаји за својата работа Главната пољоделска комисија е должна, при заклучувањето на сите големи работи да добије предходно одобрување од Државната пољоделска комисија (за продавање храна во количина по голема од 20 вагона, располагање со паричните суми по големи од 500.000 динари, задолжување кај банките и сакање кредит од Министерството за финансии). Главната пољоделска комисија не може да располага со стоката без одобрување на сојузното Министерство за пољоделие.

Главната пољоделска комисија на Војводина должна е да така организира работење кај поедините управни пољоделски имоти, да се има секогаш кус преглед на примањето и издавањето. Она мора да се погрижи да развлечената државна имот во смисал на Законот за чување и управување со државните имоти, што побргу се вратат на државата.

Никој не може од државните пољоделски имоти, со који раководи Главната пољоделска комисија, да зима макакв имовина без предходно одобрување на Главната пољоделска комисија или органите који Главната пољоделска комисија ги овластује.

Сите долговања на државните пољоделски имоти должни се министерствата и институциите, који зеле стока од тија имоти, веднага да платат.

13) Главната пољоделска комисија може да испраша досегашната работа на органите на Управата који раководиле со државните пољоделски имоти. Во колку постоји неправилност и злоупотреба Главната пољоделска комисија ќе поведе постапок против одговорните лица во смисал на Законот за заштита народните имоти и нивното управување.

14) Главната пољоделска комисија ќе ги поврати пољоделските имоти, зданија и другата имовина, која е самовласно присвојена.

15) Пољоделските мајини и главните пољоделски справи Главната пољоделска комисија ќе ги предаде на старање и употреба на пољоделските мајински станици уз потврда.

16) Главната пољоделска комисија должна е да врши продавачка на сите произведенија од државните пољоделски имоти, само по диспозицијата на сојузното Министерство за трговија и снабдување.

17) Наградите на членовите на Главната пољоделска комисија и на останалиот персонал на Главната пољоделска комисија, во колку не се регулирани, ќе ги регулира сојузниот Министер за пољоделие.

18) За работењето на Главната пољоделска комисија не важат одредбите на Законот за државнот сметководство и на Законот за сметна-контролната комисија.

19) Се овластује Министерот за пољоделие да издава напатствија и повелби во врска на оваа Решение а во согласност со Претседателството на Стопанскиот совет и со Претседателството на Главниот народноослободителен одбор на Војводина.

20) За извршување овија задачи Главната пољоделска комисија, дека се укаже потреба, ќе сака помешт од масовните организации.

Бр. 594

19 јули 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,
А. Хебрак, с. р.

Министер за пољоделие,
др. Васо Чубриловиќ, с. р.

Министерството за просвета на Демократска федеративна Југославија доносује

488.

НАПАТСТВИЕ

ЗА УНИШТОЖУЕЊЕ СВЕДОЧАНСТВАТА СПЕЧАЛЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА ОКУПАЦИЈАТА ВО СРЕДНИТЕ, УЧИТЕЛСКИТЕ, СТРУЧНИТЕ И НА НИВ СЛИЧНИ ШКОЛИ, КАКО И НА ЗАБАВИЉСКИТЕ КУРСЕВИ

Член 1

Не се признават нити разредите нити годишните сведочанства во средните, учителските, стручните и на нив слични школи од времето на окупација.

Член 2

Исклучително од членот 1, ќе се признават само оние сведочанства за који специјално образувани комисији ќе утврдат да има основа да им се призна важноста.

Комисијата ќе ги овери на грбот оние сведочанства за који има основа да им се признава важноста. Само сведочанствата на овој начин оверени ќе имајат полна законска важност.

Член 3

Просветните власти на федералните единици ќе образуваат комисији за поедина од овија школи или пак за широко школско подручје.

Во својата работа комисијата ќе се раководи со чл. 4, 5 и 6 на оваа Напатствије.

Член 4

На учениците на овија школи нема да им се признае да со успех завршиле разред и печалиле право на годишно сведочанство, ако комисијата утврди:

а) да наставниците оценуеле или биле приислени да ги оценуваат позитивно учениците поради припадноста на учениците или на нивните родители (старатели, скрбници и сл.) на каква фашистичка организација; и

б) да е бројот на одржаните часови бил недоволен да учениците савладајат најосновното градиво.

Член 5

Нема да се признават разредите нити сведочанствата, печалени на часни испити, ако комисијата утврди:

а) да учениците ги спечалиле ползувејќи се со својата припадност или на својите родители (старатели, скрбници и сл.) на каква фашистичка организација; и

б) да се испитите на тој начин обавени да оцената за успехот не е израз на учениковото знаење.

Член 6

Комисијата нема да ги признава разредите и сведочанствата нити на оние лица који се нарочно истакнале како носители на фашистичката идеологија.

Член 7

Учениците на учителските школи, чији сведочанства комисијата не ги оверила со разлог наведен во членот 6, не можат да бидат учители на основните школи нити можат да настават школување во учителските школи.

Оваа исто важи и за учениците на забавиљскиот курс.

Член 8

Редовните и часните ученици, на који е понисшено сведочанството од еден клас, не им се признава ни следниот клас ни сведочанството спечалено за време окупацијата.

Учениците на који не се, според горното, оверени сведочанствата можат да положуваат часни испит по одобрение на Министерот за просвета на федералната единица.

Член 10

Министерството за просвета на федералните единици ќе издава во рамка на овсва Напатствије подетални упуту за својите подручија според својите опстојателства, нарочно во поглед на позволата за употребување жалби на решението на комисијата.

Бр. 2494

18 јули 1945 година

Београд

Министер за просвета,
Влад. Рибникар, с. р.

489.

На основание на ст. 2 на чл. 6 на Законот за сузбивање недопуштената шпекулација и стопанската саботажа од 23 април 1945 година („Службен лист“ бр. 21 од 25 април 1945 година), а во цел да се спроведе оваја законска одредба пропишујам следно

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ СТ. 2 НА ЧЛ. 6 НА ЗАКОНОТ ЗА СУЗБИВАЊЕ НЕДОПУШТЕНАТА ШПЕКУЛАЦИЈА И СТОПАНСКА САБОТАЖА

Со запланетата стока, која лесно не се расипује, жива стока или живина ќе се постапи на следниот начин:

1) Стоката во вредност до 5.000.— динари се остава на месниот народен одбор на чије подручије делото е учинено, со това да ја распродаде и претвори во пари. Добијените пари од таја стока месниот одбор ќе ги употреби во полза за исхрана бедното население на својето подручије.

2) Ако вредноста на стоката заминује вредност од 5.000.— динари, она се става на располагање на земското Министерство за трговија и снабдување које ќе постапи со неја по следните начела:

а) Ако е во прашање стока која подпаѓа под Уредбата за планска распределба и потрошувачка, а произлезује од контингентите које се утврдени за федералната единица, истата, во рамката на контингентот според својето навогјање и покажаните потреби по натака ќе ја распредели и ќе ја претвори во пари земското Министерство за трговија и снабдување.

б) Ако стоката не произтекује од утврдените контингенти за федералната единица, тогаш она ќе се земе во сметката на контингентот који за федералната единица е утврден од сојузното Министерство за трговија и снабдување и според навогјањето на земското Министерство за трговија и снабдување ќе се претвори во пари. За това земското Министерство за трговија и снабдување заради евиденција го извештује сојузното Министерство за трговија и снабдување.

в) Ако е во прашање стоката која не подпаѓа под Уредбата за планска распределба и потрошувачка, со неја слободно располага и ја претворује во пари земското Министерство за трговија и снабдување.

Паричната вредност на стоката, која се добива со претварањето во пари, има да се употреби за исхрана бедното население на федералната единица, според навогјањето на земското Министерство за трговија и снабдување.

Бр. 644

20 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и
снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

490.

На основание на чл. 9 на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и часните претпријатија, часните институции и организацији пропишујам

НАПАТСТВИЕ Бр. 2

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ЗВАНИАТА ПО ГРУПИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 8 НА УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИТЕ И ЧАСНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЧАСНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

По одредбите на оваа Напатствије ќе се изврши систематизација на звањата по групите на месечното платени административни и технички персонал во сите претпријатија.

Член 2

Административниот и техничкиот персонал во претпријатијата платен месечно се систематизира по групите како следи:

А. Помоћни технички персонал (I/1):

- 1) вратар
- 2) момак при дизалицата
- 3) послужител
- 4) слуга
- 5) спољни момак
- 6) кочијаш
- 7) помоћник шофер во камионот
- 8) гардеробер
- 9) чувар на претпријатието
- 10) пожарник
- 11) телефониста на куќната централа, без разводна табла
- 12) персонал за одржување чистоћа.

Б. Стручно административни и технички персонал (I/2):

- 1) помоћни чиновник на архивата
- 2) помоћни чиновник на картотеката
- 3) помоћни чиновник на книговодството
- 4) помоћни чиновник на статистиката
- 5) помоћни чиновник на сметководството
- 6) помоћни чиновник на магацинот
- 7) помоћни чиновник на експедицијата
- 8) дактилограф
- 9) телефониста на куќната централа со разводна табла
- 10) писар на надниците
- 11) експедициони персонал (пакетари-експедитори)
- 12) помоћник на магационерот
- 13) помоћни лаборант
- 14) цртач
- 15) домаћин на зградата
- 16) кувар на мензата во претпријатието
- 17) касир (ручни благајник)
- 18) инкасент
- 19) аквизитер
- 20) спољни помоћник
- 21) ложач без положен испит
- 22) приправник со непотполна средњешколска спрема.

В. Приправници намештеници со средња школска спрема (II/1):

- 1) приправник со потполна средњошколска или на неја равна школска спрема.

Г. Приправници намештеници со виша школска спрема (II/2):

- 1) приправник со факултетска или на неја равна школска спрема.

Д. Нижи помоћници (III/1):

- 1) главни архивар
- 2) стенодактилограф
- 3) стенограф
- 4) помоћни книговођа
- 5) салдаконтиста
- 6) помоћни благајник
- 7) помоћник калкулант
- 8) економ
- 9) фактурист
- 10) сметковогја
- 11) сметкоиспитач
- 12) страциста
- 13) набавујач
- 14) одговорен чиновник за пресметка на надниците
- 15) лаборант со стручна спрема
- 16) магационер (складиштер)
- 17) контролор
- 18) техничар
- 19) технички цртач
- 20) старешина на пожарната екипа во претпријатието
- 21) ложач за локомотиви
- 22) шофер.

Б. Виши помоћници (III/2):

- 1) стенодактилограф со знаење страни јазици
- 2) самостојателни кореспондент
- 3) книговођа
- 4) благајник
- 5) статистичар
- 6) главен набавујач
- 7) калкулант
- 8) приманотист
- 9) шеф на оделението во помагање претпријатие
- 10) шеф на магацинот
- 11) старешина на пожарната екипа во јавните и друштвените институции
- 12) ложач за котловски постројенија
- 13) машиниста II парни машини и котловски постројенија
- 14) шофер-автомеханичар.

Е. Самостојателни помоћници (III/3):

- 1) шеф на книговодството
- 2) книговођа билансист
- 3) шеф на калкулацијата
- 4) самостојателни кореспондент со знаење страни јазици
- 5) актуар
- 6) пословогја на помало претпријатие
- 7) шеф на оделението во поголемо претпријатие
- 8) диспонент
- 9) секретар на претпријатието
- 10) правен советник на претпријатието
- 11) шеф-помоћник на радионицата
- 12) машинист на I парни мотори и котловски постројенија.

Ж. Посебни раководители (IV/1):

- 1) технички раководител
- 2) комерцијални раководител
- 3) административен раководител
- 4) погонски раководител овластен инженер
- 5) шеф на конструкциониот биро
- 6) прокурисот во индустријското претпријатие
- 7) прокурисот во трговско претпријатие
- 8) помоќник на општиот раководител.

З. Општи раководители (IV/2):

- 1) управник (директор).

Член 3

Под макјинистите и ложачите се подразумуваат: 1) макјиниста на I парни мотори и котловските постројенија (чл. 2 точка Е бр. 12), лице кое самостојателно раководи со сите парни мотори (парни макјини и турбини) и котловски постројенија, без обзир на нивната големина и јакост;

2) мајиниста на II парната мајина и котловските постројениа (чл. 2 точка Б бр. 13), лице које под надзор на мајиниста I раководи со парниот мотор и котловските постројениа или самостално раководи со парните мајини и локомотили до 100 к. с. и со котловски постројениа;

3) лојач за котловски постројениа (чл. 2 точка Г бр. 12), лице које самостојателно раководи со котловските постројениа и локомотилите до 20 к. с.,

4) лојач за локомотили (чл. 2 точка Д бр. 21), лице које го послужује локомотилот и под надзор раководи со локомотилот до 20 к. с.;

5) лојач без положен испит (чл. 2 точка Е бр. 21), лице које самостојателно раководи со парните котли кои при работата содржујат до 100 литри вода.

Член 4

Посебните раководители се сметајат само оние лица кои раководат со поедините грани на дејноста на претпријатието. Посебни раководители можат да постојат само во претпријатието во кои постојат општи раководители.

Општи раководител може да биде само едно лице, и тоа само во оние претпријатиа во кои постојат посебни раководители.

Во колку не се задоволени условијата од предните два става, на раководниот персонал во претпријатијата ќе се применујат одредбите на чл. 6 ст. 2 на Напатствието I за систематизација на звањето по групите предвидени во чл. 8 на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и частните претпријатиа, частните институции и организации, IV бр. 612 од 25 април 1945 година („Службен лист“ бр. 27 од 27 април 1945 година).

Член 5

Во колку, со обзир на обимот и техничката организација на работата едно лице врши работи на поголемо звање, исто има да се систематизира во групата која одговорује со најголемото звање које тоа лице го врши.

Член 6

Објаснуење на овава Напатствие као и на Напатствието број IV бр. 612 од 25 април 1945 година („Службен лист“ број 27 од 27 април 1945 година), издава по потреба сојузното Министерство за социјална политика.

Со оваа се заменује одредбата на чл. 8 на Напатствијето бр. 1.

Член 7

Овова Напатствие влегува со сила кога се објави во „Службениот лист“.

IV бр. 1774

25 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

491.

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУЕЊЕ РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА РАДНИЧКИТЕ КОМОРИ

Со обзир да на сакање на окупаторот и неговите помагачи е обуставена работа на Централниот секретаријат на радничките комори во Београд, на оснoвание на § 69 на Законот за заштитување работниците и Статутот на Централниот секретаријат на работничките комори, а во врска со членот 2 и 8 на

Решението на Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија за укинуење и неважноста на сите правни прописи донесени од страна на окупаторот и неговите помагачи за време на окупацијата; за важноста на решението који се за тоа време донесени; за укинуење правните прописи који биле во сила во часот на непријателската окупација од трети февруари 1945 година број 132 („Службен лист“ број 4 од 13 февруари 1945 година)

решавам

1) Централниот секретаријат на работничките комори во Београд ќе отпочне со својата работа со денот на доносуење оваа решение;

2) функцијата на самоуправата ќе ја обавује до понатакашна повелба поставениот делегат на Министерството за социјална политика на сојузната влада;

3) должностите на постојаниот секретар на Централниот секретаријат на работничките комори ќе го врши лицето, које го одреди Министерот за социјална политика на сојузната влада;

4) се ставује во должност на Централниот секретаријат на работничките комори да се грижи нарочно за чување имовината и оживуење работата на Секретаријатот како и да припреми предлози за конечното уредуење службата на секретаријатот; и

5) за извршуење оваа решение ќе се грижи Одделението за уредуење работните одношениа и социјалното осигуруење на Министерството за социјална политика на сојузната влада.

IV бр. 1721

20 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

492.

Поводом прашањето на разните народни власти, претпријатиа, институции и поединците, по која мерка има да се врши разврстуењето на работниците по членот 2 на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и частните претпријатиа, частните институции и организации и неквалификувани, полуквалификувани и квалификувани и нарочно квалификувани, Министерот за социјална политика на народната влада дава следно

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА РАЗВРСТУЕЊЕ РАБОТНИЦИТЕ ПО ЧЛ. 2 НА УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИА, ЧАСТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БР. 24 ОД 21 АПРИЛ 1945 ГОДИНА)

Разврстуењето по членот 2 на таја Уредба не смеје да се врши формалистички, туку една мерка за оваа разврстуење треба да биде работата која работникот ја обавује. Во тој смисал оваа разврстуење ќе се врши преку колективните договори, а до заклучуење на колективните договори во смисал на членот 4 на истата Уредба.

IV бр. 1643

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

493.

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ПРАБОТЕ- НИТЕ КОЖИ НА ВЕГЕТАБИЛНА И ХРОМНА ШТАБА

Член 1

Се одредујат следни цени:

Долна кожа:

крупон — — — — —	Дин. 110.— по 1 кг.
врат — — — — —	„ 80.— „ 1 кг.
окојина и чела — — — — —	„ 52.— „ 1 кг.
брандзол, табаница — — — — —	„ 86.— „ 1 кг.

Техничка и седларска кожа:

машински крупон вегетабилен	Дин. 134.— по 1 кг.
машински крупон — — — — —	„ 158.— „ 1 кг.
блзк црни — — — — —	„ 102.— „ 1 кг.
опута хромна — — — — —	„ 155.— „ 1 кг.

Вегетабилна и со хром чињена кожа:

масна кравина жолта — — — — —	Дин. 132.— по 1 кг.
цуговани капици — — — — —	„ 95.— „ 1 кг.
коњска табаница — — — — —	„ 50.— „ 1 кг.
цепаник суви — — — — —	„ 30.— „ 1 кг.
масан бокс — — — — —	„ 33.— „ 1 ♂
бокс говедски и јунешки — — — — —	„ 32.— „ 1 ♂
шевро — — — — —	„ 30.— „ 1 ♂
шеврет — — — — —	„ 17.— „ 1 ♂
напа — — — — —	„ 19.— „ 1 ♂
мешина овчија и козја вегета- билна и хромна — — — — —	„ 14.— „ 1 ♂
коњски шевро — — — — —	„ 18.— „ 1 ♂
коњска масна — — — — —	„ 18.— „ 1 ♂
коњски поруб — — — — —	„ 24.— „ 1 ♂
коњски шилд хромов — — — — —	„ 16.— „ 1 ♂
цепаник масни — — — — —	„ 10.— „ 1 ♂
свињска хромна за лице — — — — —	„ 22.— „ 1 ♂
свињска вегетабилна — — — — —	„ 23.— „ 1 ♂

Член 2

За кожите во боја може да се засметат на горните цени 1.— динар по еден фус.

Член 3

Горе наведените цени се подразумујат за Iа квалитет. Кожите на II квалитет пониски се за 5%, на III квалитет за 10% од горе наведените цени.

Член 4

Цените важат франко фабрика, без вкупниот данок и без договорна и признанична такса.

Член 5

Овова Решение влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“, со тоа да стоката испорачана после 15 јуни 1945 година а која неје исплатена во целост, има да се исплати по горните цени.

Бр. 5487

19 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,
инж. Никола Петровић, с. р.

494.

Во врска на членот 1 на Уредбата за регулирање цените од 8 јуни 1945 година Министерството за трговија и снабдуење на сојузната влада — Управа за цени — дава

НАПАТСТВИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ-
ТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Ценовниците на Министерство за трговија и снабдуење на сојузната влада — Управа за цени — објавени во „Службениот лист“ на сојузната влада број 38, 43 и 46, важат само за стоката затечена на складиштата на трговците на големо и на мало на 21 април 1941 година.

Индустриските претпријатија се должни да во што покус срок поднесат калкулацији за определуење цените на нивните производства. Поред тоа, индустриските претпријатија ќе ги продават својите произведенија по цените определени на основание на индивидуалните калкулацији за производните трошкови.

Индустриските претпријатија, на кои се векј одобрени цените на основание на калкулацијата за производителните трошкови, можат сета односна стока да ја продават по тија нови цени.

Бр. 5475

21 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,
инж. Никола Петровић, с. р.

495.

ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ФРАНКО МАРКИ
„ПРОХОР ПЧИНСКИ“

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 4046 од 28 април 1945 година е одобрено да се отштампа и пушти во промет пригодна франко марка од 2 динари, црвена боја, со сликата на манастирот „Прохор Пчински“ и со значење на датумот 2 август 1944 година. Оваја марка се издава како спомен марка на првото заседаније на Антифашисткото собрание на народното ослободуење на Македонија које е одржано на 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински.

Ќе се продават при сите пошти во државата и ќе служат за франкирање на сите поштански пошлки.

Во промет ќе се пуштат на 3 август 1945 година и ќе бидат во продавачка до потрошуењето.

I бр. 4046/45. — Од Министерството за пошти, телеграфи и телефони — Поштенско одделение, 20 јули 1945 година.

496.

ПОВЛЕЧУЕЊЕ ПОРТО МАРКИ НА II ВРЕМЕНО
ИЗДАВАЊЕ

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони број 1035 од 19 јули 1945 година се повлекујат од промет и губат важност за портирање со 31 август порто марки на II времено издавање, со вредностите во окупаторски динари, и тоа: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 и 40 динари.

Бр. 1035/45. — Од Министерството за пошти, телеграфи и телефони, 20 јули 1945 година.

ОДЛИКОВАНИЈА

ПРЕЗИДИЈУМ

на Антифашисткото векје на народното ослобо-
дуење на Југославија,

но предложеније на Врховниот командант на
Југословенската армија, Маршалот на Југославија
Јосип Броз-Тито

решава:

за покажана храброст во борбите да се одликујат:

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

командант на коњ. дивизион Бобић Милан;
в. д. командант 40 уд. дивизија Миљановић Саво;
командантите на батаљон: Босанац Ђука, Брез-
новић Стојан, Дивић Миленко, Достичић Петар и
Јаковљевић Ђуро;
командант капетан на бат. Киш Фрањо;
командантите на батаљон: Мајић Стево, Мајсто-
ровић Блаж, Милошевић Стево, Опачић Марко, Се-
кулић Никола, Стјепановић Милан и Стојаковић
Милан;
зам. на командант на батаљон: Дујановић Стево,
Забрдац Душан, Цупа Фрањо и Цодан Љубан;
в. д. командант на батаљон Њежић Бранко;
командант на одред Шепић Богумил;
командантите на местата: Давидовић Никола,
Корњача Јован и Суботић Ђуро;
зам. командант на место: Милошевић Његован
и Поповић Никола;
војно-судски иследник Лончар Петар,
војно-судски истражител Радетић Јован;
командир на чета Абалић Марко;
командирите на чета: на парт. стража Бањеглав
Милан;
командирите на чета: Бјелајац М. Стеван, Вегрин
Андрија, Вукотић Обрен, Германовић Душан, Гру-
бић Миле, Дамјановић Љубоја, Драгић Никола, Жга-
нец Иван, Жестић Пане, Жировчић Стево, Заилац
Илија, Здјелар Стјепан, Јустамент Јосип, Каран Раде,
Кнежевић Момир, Козар Душан, Креча Душан, Ку-
нација Никола, Лалић Томо, Лукић Милош, Мађарац
Стево, Мајсторовић Никола, Милановић Благоја,
Павловић Алекса, Пешун Ивица, Радишић Алекса,
Русмир Божо, Смиљанић Ђуро, Ускоковић Лазо и
Фундац Стево;
заменик на командир на батаљонот Абрамовић
Стево;
заменик командир на чета Бајић Н. Никола;
в. д. командир на чета Вукомановић Љубан;
замениците на командир на чета: Ковачевић
Гојко, Кузмановић Стево, Лукић Никола, Михаљевић
Петар и Момчиловић Драган;
в. д. командир на чета Ракић Милутин;
командир на стража Огњеновић Перо;
заменик на командир на парт. стража Павковић
Милан;
командир на батаљон Кузмановић Јован;
командир на батерија Шијан Ј. Милан;
политкомесар Клепац Владимир;
политкомесари на батаљон: Мурат Казимир, То-
машевић Стево и Аџић Драган;
политкомесари на чета: Јоргић Милева и Миро-
сављевић Божо;
политкомесар на бригада Јурчић Мато;
политкомесар на батерија Дубравчић Стипо;
политкомесар I економ слагалиште Миховиловић
Јоцо;
помоћник на политкомесар на батаљон Стјепан-
овић Зденко;
помоћник на политкомесар на чета Шопитар
Марко;
делегат 2 вод партизан. стража Катић Јула;
политичките делегати: Деветак Љубомир, Жа-
кула Милева, Купрек Никола, Ловрић Душанка, и
Шушњарац Мило;
комесари на I батаљон: Буљан Н. Драго, Деја-
новић Стево и Марковић Петар;
заменик на комесар на батаљон Вујић Благоја;

комесари на чета: Конивка Јосип, Миличевић
Ивица, Стојаковић Ђуро, Сурла Мирко и Штрк
Петар;

помоћници на комесар: Вигњевић Милан, Вукма-
новић Јово и Домаинко Драган;
заменици на комесар: Буквић Марица, Добрије-
вић Милош, Плавшић Милорад и Савић Миленко;
помоћници на комесар: Живковић Петар, Јова-
новић Миле, Кубашек Иван и Царевић Митар;
потпоручниците: Борчић Никола и Босанац
Милан;

омладинските руководиоци: Качаревић Бошко,
Кнежевић Стјепан и Леш Артур;
заменик на руковалец: Бродарић Шимун;
војните инструктори: Гвоздановић Благоја и
Кончар Бошко;
администратор на Господар. ком. Аџија Јово;
помоћник на шеф индустр. секција Ненадовић
Петар;

старши водници: Берић Танасије, Власац Милан,
Јеличић Остоја, Ковач Андрија, Милошевић Пајо,
Ракић Митар и Смољановић Светислав;

водниците: Ајчек Јосип, Бекић М. Жарко, Бјеро-
вић Вељко, Богатић С. Жарко, Бобанац Мато, Вла-
детић Ђорђе, Влаисављевић-Кекић Лазо, Врбаслија
Јосип, Вукелић Милан, Вучичевић Милорад, Гаћеша
Стево, Грандић Драган, Дамјановић Ђуро, Дивљак
Душан, Драгушин Милан, Живановић Г. Борислав,
Ивонџија Јанко, Јагодић Милан, Карабогдан: Мијо,
Кнежевић Стево, Лукић Мирко, Мандић Саво, Но-
вак Антун, Новаковић Мирко, Парун Ђуро, Радовић
Милош, Радловић Петар, Регењац Душан, Смишко-
вић Мато, Сотоница Остоја и Станишић Мито;

водник зам. на командир на чета Типпа Ра-
дован;

водниците: Тривановић Леонтије, Пицваба Иван,
Целајлија Недељко, Целајлија Нелељко, Шкундрић
Здравко и Шутић Павле;

шеф на курири Пемић Павле;

курир Батковић Вид;

митраљесците: Босанац Милош, Гењега Симо,
Гиља Стипе, Јарчевић Гојко, Поповић Лазо, Тек Ла-
дислав и Фаркаш Јосип;

десетарите: Берић Бранко, Бојчић Васо, Босанац
Перса, Витановић Славко, Дујановић Никола, Која-
линовић Стојан, Крајновић Никола, Лазић Немања,
Лончаревић Илија, Мутавчић Саво, Перакић Адам,
Петосевић Бранко, Радан Јово, Руљ Спасоја, Симић
Милован, Солар Милан и Торбица Драган;

борците: Алексић Никола, Берић Млађан, Бинач
М. Илија, Ботић С. Јован, Војковић Бранко, Вујко-
вић Дмитар, Вуксан Раде, Ранкета Јосип, Дмитровић
Љуба, Живић Светозар, Злокапа Рокса, Кавел
Петар, Кнежвић Милан, Кнежевић Стево, Ковачевић
Ђука, Комленац Иво, Крајновић Симо, Крмар Миле,
Кунчић Даворин, Мозић Стеван, Павличић Иван,
Пангратије Милан, Пјевало Милан, Пољак Митра,
Протић Никола, Пауч Душан, Радивојевић Љубан,
Радоевић Саво, Радоевић Саво, Решетар Јово,
Скробић Лазо, Свџић Антун, Царевић Васо, Чекић
Ђуро, Цомлија Марко, Цомлија Марко, Шеатовић
Стеван, Швецов Василиј, Шоп Милан и Шпорчић
Иван;

обавештајца на реон Милановић Мирко;
орган на цивилна власт Скорупан Душан;
минобацач Вит Антун;
во слагалиште III економ. сектор Босанац Ђуро;
на расположеније на Брод. подручје: Томљено-
вић Иван;

сега на Козара Рекић Јово;
стражарите: Вукшић Флоријан, Лазић Станко и
Савковић Јоцо;

пожешко подручје: Векановић Чедо, Вујасино-
вић Милан и Вукосављевић Сава;
магационер Дрековић Лука-Љутица;
пожешко подручје Мекановић Перо;
кројач Милекић Милутин;
пушкар Бришадина Душан;
инвалидите: Видаковић Никола и Шукунда Раде;
болничар Костадиновић Саво;

болничарките: Крњанић Душанка и Лукић Мара;
повереник на млинови Чанација Јово;
вођа на одељење Вукосављевић Никола;
вођа на митраљез, одељење Вучковић Лазо;
вођа на одељење Кујовић Станко;
командир на стража Мандарић Симо;
шеф на регистратура Драгутин Душан;
командир на ударна група Класнетић Срето; и
начелник на штаб Кофлер Фрањо.

Бр. 213
2 јуни 1945 година
Београд

За секретар,
М. Марковић, с. р.

Претседник,
др. Иван Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослобо-
ђење на Југославија,

решава

за ширење на културната соработувачка и
идејите на братството и слога по меѓу народите на
Југославија и Бугарска да се одликујат

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО:

Људмил Стојанов, Магда Петканова, Георгиј
Рајчев, Пантелеј Матејев, Младен Исаев и Веселин
Георгијев.

Бр. 220
8 јуни 1945 година
Београд

Секретар
М. Перуничкић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослобо-
ђење на Југославија,

на преложение на Врховниот командант на Ју-
гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип
Броз-Тито

решава

за осведочени херојски работи на бојното поле
и херојското држање пред непријателот да се од-
ликујат

СО ОРДЕН НА НАРОДНИ ХЕРОЈ:

Лакић Радојка и Правица Драгица.

Бр. 221
8 јуни 1945 година
Београд

За секретар,
М. Марковић, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослобо-
ђење на Југославија,

на предлжение на Врховниот командант на Југо-
словенската армија, Маршал на Југославија Јосип
Броз-Тито

решава

за осведочена храброст покажаната во борбата
против непријателите на нашите народи да се одли-
кујат

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

помоћник на комесар на батаљон Ивковић
Љубица.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

Хамовић Јелена, Матерић Даница, Данић Зорка,
(Николина), Рецић Билај Фадила, Вујатовић Љуба,

Маринковић Зора, Ковачевић Разија, Чургуз Ко-
виљка, Бркљач Радојка, Тадић Милка, Рађеновић
Ђука, Шкорић Драгиња, Ходак Мара, Латинић
Јела, Кеџман Десанка, Кеџман Миља, Ѓњатић Рајка,
Рудић Милица, Веселић Сока, Митровић Драгиња,
Куревић Тима, Марковић Милена, Кнежевић Боса,
Попов Сека, Чускић Милка, Мујкић Рабија, Митровић
Џвија, Танасковић Синка, Пајкановић Зора, Ђојић
Роса, Липичевић Тифа, Михајлић Марјана, Пајић
Љубинка, Маслеша Дара, Пузић Бисера, Шибер Пи-
рика, Чадра Мида, Вујовић Зора, Милојевић Јела,
Ђопић Мира, Ивковић Зора, Којић Мика, Шаренац
Гордана, Милошевић Александра, Васковић Зора, Се-
фић Зулејка, Љуботина Милева, Ђетковић Дара,
Марјановић Сиди, Ликар Драгица, Чулибрк Стана,
Маглајић Бахида, Батос Бора, Карабеговић Ајша,
Ковачевић Зора, Танасковић Сена, Старовић Вуко-
сава, Спремо Радмила, Шекерић Деса, Ђуровић Са-
вета, Ечимовић Миља, Спремо Ханка, Фонк Сара,
Ухерка Марија, Смиљанић Сока, Родић Милева и
Садиковић Ајша.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

Сенић Стана, Чанак Даринка, Дедић Шемса, Зја-
кић Вјелић Сафија, Поздерац Бекира, Гашић Воја,
Карановић Ника, Дондур Тривуна, Рађеновић Ма-
рица, Новаковић Мара, Новаковић Јованка, Дроњак
Кика, Антуновић Девица, Пеџман Милева, Билан-
Каја, Бркић Зора, Горанић Фата, Пољаревић Муке-
лефа, Матлић Ката, Вукић Загорка, Павловић Вида,
Бркић Атица, Фејић Адила, Косовац Софија и Ле-
бенички Амалија.

Бр. 222
8 јуни 1945 година
Београд

За секретар,
М. Марковић, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

Со Решението на Министерот за народно здравје
Пов.бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание
чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата
за регулирање припадности на државни служ-
беници од граѓански ред и останалите јавни служ-
беници на советните министерства и установи, се
превзема во служба на Министерството за народно
здравје на Демократска федеративна Југославија,
др. Радојко Брајевић, здрав. пристав 7 група на
бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во
својство на лекар 7 група со право на припадност
на чиновник иста група, и уедно се распоре-
дуе на работа во Епидемиолошкиот институт на
Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје
Пов.бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание
чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување
на државните службеници на Демократска федера-
тивна Југославија од 2 априли 1945 година, и Уред-
бата за регулирање припадностите на државни
службеници од граѓански ред и останалите јавни
службеници на советните министерства и установи,
се превзема во служба на Министерството за на-
родно здравје на Демократска федеративна Југо-
славија, др. Петар Н. Мартиновић, здрав. пристав
7 група на бившиот Централен хигиенски завод во
Београд, во својство на лекар 7 група со право на
припадности на чиновник иста група, и уедно се
распоредуе на работа во Епидемиолошкиот инсти-
тут на Демократска федеративна Југославија во
Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата за регулирање припадности на државните службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија, Слободанка С. Цветковић, админ. чиновник 7 група на бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во својство на админ. чиновник 7 група со право на припадности на чиновник иста група, и уедно се распоредуе на работа во Епидемиолошкиот институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 71 од 8 мај 1945 година, по согласности на Претседателот на Министерскиот совет Пер. бр. 116 од 3 мај 1945 година, а во смисал чл. 1 и 3 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи од 20 априли 1945 година, се поставуе др. Милан Прица, лекар за претседник на Комисијата за испитување на санитарските прилики на Министерството за народно здравје во привремено својство со припадности на чиновник 3 група 1 степен.

Со Решението на Помокникот на министерот за народно здравје Пов. бр. 2110 од 15 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје бр. 1561 од 21 марта 1945 година се ставуе на расположение на Министерството за народно здравје на Босна и Херцеговина — по молба, Нада Кобал-Тодоровић, здрав. помокник-надничар на Заводот за производство на лекови на Министерството за народно здравје.

Со Решението на Помокникот на министерот за народно здравје Пов. бр. 20 од 2 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 21 марта 1945 година, се поставуе Благојевић П. Драгица за надничар-служител при Поликлиниката на министерството за народно здравје.

Со Решението на Помокникот на министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Зорка Бајић, служител-надничар на бившиот Централен хигиенски завод во својство на служител-надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.100.— динари, спрема чл. 3 точ. 1 на споменатата Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошкиот институт на Демократска федеративна Југославија.

Со Решението на Помокникот на министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Драгутин Буквић, надничар на бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во својство на надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.500.— динари, спрема чл. 3 точ. 1 споменатата Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошкиот институт на Демократска федеративна Југославија.

Со Решението на Помокникот на министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Јања Гргић, куварица-надничарка на бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во својство на куварица-надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.200.— динари, спрема чл. 3 точ. 1 споменатата Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошкиот институт на Демократска федеративна Југославија.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија инж. Бранко Р. Протић, в. техн. пристав 7 група на бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во својство на инжињер 7 група са право на припадности на чинов иста група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи, превзема се во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Радисав С. Јаковљевић, служ. 2 група 1 периодска повишица са право на припадности на служител иста група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија.

славија Ратомир Вучковић, шофер-зван. 3 група на бившиот Централен хигијенски завод во Београд, по својство на шофер-званик 3 група со право на припадност на званик иста група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Миља Живковић, чин. припр. 10 група на бившиот Централен хигијенски завод во Београд, во својство на чин. припр. 10 група со право на припадност на чиновник иста група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Босиљка М. Поповић, ахр. чин. 9 група на бившиот Централен хигијенски завод во Београд, во својство на арх. чин. 9 група со право на припадност на чиновник иста група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Вера Томановић, сестра-нудиља 9 група на бившиот Централен хигијенски завод во Београд во својство на сестра-нудиља 9 група со право на припадност на чиновник иста група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Анастасија Арамбашић, сестра-нудиља 8 група на бившиот Централен хигијенски завод во Београд, во својство на сестра-нудиља 8 група со право на припадност на чиновник иста група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевните министерства и установи, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Даница Чушек, сестра-нудиља 8 група на бившиот Централен хигијенски завод во Београд, во својство на сестра-нудиља 8 група со право на припадност на чиновник иста група, и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска федеративна Југославија во Београд.

СОДРЖАНИЕ :

	Страна
478. Закон за ковање ситни пари на Демократска федеративна Југославија — — — —	465
479. Закон за повлекување од течение металните окупациони пари — — — — —	465
480. Закон за организација Државната пољоделска мајинска служба — — — —	466
481. Уредба за Државната штампарија во Београд — — — — —	467
482. Уредба за образување Државна пољоделска комисија за управување на државните пољоделски имоти — — — —	468
483. Уредба за образување Државно отпрено претпријатие на Демократска федеративна Југославија — — — —	469
484. Уредба за образување Државно автомобилско соопштительно претпријатие на Демократска федеративна Југославија — — — —	469
485. Уредба за укинување Државното транспортно и отпрено претпријатие на Демократска федеративна Југославија — — — —	470
486. Уредба за гојење, промет и цени на свињите — — — — —	470
487. Решение за образување Главната пољоделска комисија за Војводина — — — —	471
488. Напатствие за уништување сведочанствата печалени за време на окупацијата во средните, учителските, стручните и на нив слични школи, како и на забавајските курсеви — — — — —	473
489. Напатствие за извршување ст. 2 на чл. 6 на Законот за сузбијање недопуштената шлекулација и стопанска саботажа — — — —	473
490. Напатствие бр. 2 за систематизација на званијата по групите предвидени во чл. 8 на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците — — — —	474
491. Решение за продолжување работата на Централниот секретаријат на радничките комори — — — — —	475
492. Соопштение за разврстување работниците по чл. 2 на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и частните претпријатија, частните институции и организации («Службен лист» бр. 24 од 21 априли 1945 година) — — — — —	475
493. Решение за определување цените на преработените кожи на вегетабилна и хромна штава — — — — —	476
494. Напатствие за определување цените на индустриските производства — — — — —	476
495. Пуштање во промет франко марки „Прохор Пчински“ — — — — —	476
496. Повлекување порто марки на II временото издавање — — — — —	476